

Покажете го своето знаење и претставете ја Македонија на Светот!



Мајкрософт Македонија и [Цертиадриа](#) (официјален партнер на [Цертипорт](#) за Македонија и регионот) оваа година за прв пат организираат натпревар за **Microsoft Office Specialist**, во кој натпреварувачите ги покажуваат своите вештини во познавање на Microsoft Office апликациите.

Целта на одржување на овој натпревар е испраќање на талентирани млади луѓе со натпреварувачки дух и знаење кое може да се мери со знаењето на стотици нивни вршници од целиот свет на Светскиот Натпревар Microsoft Office Specialist 2016 во Орландо, Флорида. Погледнете го официјалното видео за Светскиот Натпревар Microsoft Office Specialist 2016 на следниот [линк](#).

Кој може да се натпреварува?

Право на учество имаат сите ученици од основните и средните училишта, како и студентите на факултетите кои имаат помеѓу 13 и 22 години (заклучно до 15ти јуни 2016).

Како до испит?

Натпреварот ќе се одржува во десетина средни училишта, факултети и тренинг центри во Скопје и уште неколку други градови ширум Македонија.

Дополнителни информации за пријавувањето може да се најдат на следната [страница](#).

За повеќе информации околу тестинг центарот најблиску до вашето место на живеење пишете ни на contact@certiadria.com.

Кои испити е потребно да се положат за учество?

Потребно е да се одбере еден од следните испити, полага и учествува:

Microsoft Office Specialist Word 2013

Microsoft Office Specialist Excel® 2013

Microsoft Office Specialist PowerPoint® 2013

Microsoft Office Specialist Word 2010

Microsoft Office Specialist Excel® 2010

Microsoft Office Specialist PowerPoint® 2010

Кои се наградите?

За освоено прво, второ и трето место следуваат парични награди, медал за достигнување и победнички сертификат. Најдобриот учесник со својот ментор ќе ја претставува Македонија на Светскиот натпревар кој ќе се одржи во Орландо, Флорида САД следната година.

Кој се крајниот рок за пријавување?

Последниот рок за полагање на испитите е мај 2016 година.

Дополнителни информации за натпреварот може да најдете на <http://www.makedonija.certiadria.com/>.